



## СО ЕНЕРГЕТЕСКИ ЕФИКАСНИ АКЦИИ ДО НАМАЛЕНО ИСПУШТАЊЕ НА СО<sub>2</sub> И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ГОСТИВАР

### ГЕФ ПМГ Македонија




<b>Грантист</b>	Здружение <b>ДРИТА АГВ</b> , Гостивар
<b>Централна област</b>	Климатски промени
<b>ГЕФ ПМГ Оперативна Фаза</b>	5
<b>Период</b>	12/2013– 11/2014 (успешно завршен)
<b>Одобрена сума/ Вкупна сума</b>	36.000 САД\$ / 76.000 САД\$
<b>Проектни активности</b>	Практична еколошка заштита, Едукација/подигање на јавната свест, Показателна и/или инвестициска активност
<b>Партнери</b>	Локална општина Гостивар, ОУ Гоце Делчев Гостивар
<b>Кофинансирање</b>	Локална општина Гостивар, ОУ Гоце Делчев Гостивар и грантистот
<b>Контакт и Адреса</b>	Арбен Фејзулаи, Беловиште 1230 Гостивар Моб: +38970979977, е-пошта: <a href="mailto:dritaagv@yahoo.com">dritaagv@yahoo.com</a>



### Проектно финансирање

Финансиски извори САД\$	Готовина	Неготовина
ГЕФ ПМГ	36.000	0
Локална општина Гостивар	35.000	2.000
ОУ Гоце Делчев Гостивар	800	1.500
Дрита АГВ	200	500
<b>ВКУПНО</b>	<b>72.000</b>	<b>4.000</b>



### Опис на проектот

Генерална цел на проектот: Поголема Енергетска Ефикасност преку промена на прозорци во ОУ „Гоце Делчев“ Гостивар, намалувањето на потрошувачката за топлинска енергија преку фосилни горива ќе се намали емисијата на штетни гасови а индиректно ќе има позитивен ефект врз животната средина и зголемување на свеста на граѓаните од придобивките од придржување кон насоките за енергетска ефикасност на општината Гостивар. Главни проектни активности:

- Изработка на проекти со детално техничко решение за промена на прозорците во ОУ „Гоце Делчев“ Гостивар
- Набавка и поставување на прозорци
- Кампања за подигање на јавната свест
- Презентација на постигнати резултати

### Проектни достигнувања

- Превземени енергетско-ефикасни мерки со цел намалување на загадувањето на животната средина особено со емисии на стакленички гасови: заменети 223 стари дотраени прозорци со нови енергетски ефикасни. На годишно ниво за трите проекти се очекуваат заштеда на енергијата од 25%.
- Организирана теоретска обука на 120 учесници: учениците и родителите за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, информирање на населението преку анкетирање. Организирана обука за наставници од училиштето за енергетска ефикасност.
- Одржан завршен настан за промоција на резултатите од проектот. На настанот присуствуваа гости меѓу кои градоначалникот на општина Гостивар, претставници на институциите, локални здруженија, како и претставници на медиумите,
- Изградено партнерство со Општина Гостивар и ОУ „Гоце Делчев“ Гостивар и зацврстена заедничка соработка со Општина Гостивар и ОУ „Гоце Делчев“ Гостивар
- Зајакнати капацитети и зголемен степен на знаење на членовите на Здружение ДРИТА АГВ Гостивар со подготовка на тендерска документација, објава на повик, запазување на законски регулативи, подготовка и потпишување на Договори со Општина, училиште и изведувач за промена на прозорци кои се официјални обврзувачки документи, одржување на прес конференции, подготовка и реализација на работни состаноци, презентација и трибина
- Организирање на изложба со изработени ликовно, прозно и поетско творби на ученици на тема енергетска ефикасност

### Следни планови

Дрита АГВ планира да продолжи со соработката со општина Гостивар, меѓу останатото и со активности од оваа област. Проектните активности се покажаа како позитивни и постои можност за нивно реплицирање и во други институции во општината и пошироко. Проектниот тим е подготвен за презентирање на позитивните практики и за спроведување на исти/слични проекти.

